

# PHILIPS

Спортски  
слушалки

6000 Серија

ТАА6219



## Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содржина

<b>1</b>	<b>Важни безбедносни упатства</b>	<b>2</b>
	Заштита на слух	2
	Општи информации	2
<b>2</b>	<b>Вашите слушалки за на уво на соларна енергија</b>	<b>4</b>
	Што има во кутијата	4
	Други уреди	4
	Преглед на вашите слушалки за на уво на соларна енергија	5
<b>3</b>	<b>Вовед</b>	<b>6</b>
	Полнење на батеријата	6
	Преземање апликации	6
	Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат	7
	Спарување на слушалките со друг Bluetooth уред	7
<b>4</b>	<b>Користење на слушалките</b>	<b>8</b>
	Поврзете ги слушалките на вашиот Bluetooth уред	8
	Поврзување во повеќе точки	8
	Вклучување/исклучување	8
	Управувајте со вашите повици и музика	9
	Режим на играње игри (режим со ниска латентност)	9
	Говорен помошник	9
	Статус на ЛЕД индикатор	9
<b>5</b>	<b>Ресетирање на слушалките</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Технички податоци</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Напомена</b>	<b>12</b>
	Изјава за усогласеност	12
	Фрлање на вашиот стар производ и батерија	12
	Отстранување на интегрираната батерија	12
	Усогласеност со ИЕП	12
	Информации за животната средина	12
	Известување за усогласеност	13
<b>8</b>	<b>Заштитни знаци</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Често поставувани прашања</b>	<b>14</b>

# 1 Важни безбедносни упатства

## Заштита на слух



### Опасност

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Колку е поголема јачината на звук, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја засилувате јачината на звук постојано како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика загуба на слух.
- Користењето на слушалки со покривање на двете уши не се препорачува додека возите и може да е незаконско во некои подрачја.
- За ваша безбедност, избегнувајте одвлекување на вниманието од музика или телефонски повици додека сте во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

## Општи информации

За да избегнете штета или дефект:



### Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на преголема жештина
- Не испуштајте ги слушалките.
- Слушалките не треба да бидат изложени на капење и прскање. (Погледнете го IP рангирањето на конкретниот производ)
- Не дозволувајте слушалките да бидат потопени во вода.
- Не полнете ги вашите слушалки кога конекторот или приклучницата се влажни.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензин или абразиви.
- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Алтернативно, извадете ги врвовите на слушалките, свртете ги каналите за звук надолу и нежно потчукнете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или нешто слично за да се отстрани насобраната вода од внатрешноста.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.
- Интегрираната батерија не треба да се изложува на прекумерна топлина како на сонце, оган или слично.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- За да се постигне конкретното IP рангирање, отворот за полнење мора да биде затворен.
- Флање батерија во оган или жешка рерна, или механичко гмечење или сечење на батерија, може да резултира со експлозија.
- Оставање на батеријата во окружување со екстремно висока температура може да доведе со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Батерија подложна на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.

- Замена на батерија со неправилен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и на батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиумски батерии).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.
- За да избегнете ризик од пожар, опремата се снабдува само со надворешен извор на напојување чијшто излез мора да биде усогласен со PS1 (со излезен капацитет помал или еднаков на 15 W).

#### Температури на работење и складирање и влажност

- Складирајте ги на место каде температурата е помеѓу  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) и  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $131\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) до 90% релативна влажност.
- $0\text{--}45\text{ }^{\circ}\text{C}$  за работна температура на околината при полнење;  
 $0\text{--}55\text{ }^{\circ}\text{C}$  за работна температура на околината при празнење.
- Работниот век на батеријата може да се скрати при услови на висока или ниска температура.

## 2 Вашите слушалки за на уво на соларна енергија

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Со овие слушалки Philips, вие можете да:

- Уживајте во практични безжични и без користење на раце јасни повици
- Уживајте и безжично контролирајте извонреден музички звук
- Префрлате помеѓу повици и музика
- Сончева светлина до светлина од електрична енергија, овие слушалки се полнат секогаш кога се изложени на светлина
- Извонредни и удобни за на уво погодни кога трчате, шетате или возите ролери

---

### Што има во кутијата



Слушалки Philips TAA6219 за на уво на соларна енергија



Кратко упатство



Глобална гаранција



Безбедносно упатство



---

### Други уреди

Мобилен телефо или уред (на пр. преносен компјутер, таблет, МР3 плеери итн.) кој поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките (видете 'Технички податоци' на страница 11).

## Преглед на вашите слушалки за на уво на соларна енергија

- ⑦ Отвор за полнење тип C
- ⑧ Микрофон



- ① Соларен панел
- ② LED индикатор за извор на светлина
- ③ MFB (Мулти - функционално копче)
- ④ Гласност + / Гласност -
- ⑤ PWB (Копче за вклучување)
- ⑥ Bluetooth / Наполнете го LED индикаторот

## 3 Вовед


### Полнење на батеријата

#### Белешка

- Пред да ги користите слушалките, ставете ги во кутијата за полнење и полнете ја батеријата 2,5 часа за оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Завршете го повикот пред полнење. Поврзувањето на слушалките за да се полнат ќе ги исклучи слушалките.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

### Полнење на слушалките со извор на енергија

Спојте го едниот крај од USB-C кабелот (кабелот не е вклучен) во слушалката и другиот крај во изворот на напојување.




LED светлото свети бело за време на полнењето и се исклучува кога слушалките се целосно наполнети.

#### Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае 2,5 часа.

### Полнење на слушалките со извори на светлина

Вградената во слушалките соларна ќелија може да се полни со кој било извор на светлина.



Соларниот панел кој се полнел еден час на сончев ден може да пушта музика до 2 часа.

#### Белешка

- Ако температурата е пониска од 0 °C (32 °F) или повисока од 45 °C (113 °F) не може да се полнат слушалките со извор на напојување или соларна енергија.

### Преземање апликации

Скенирајте го QR-кодот/притиснете го копчето 'Преземи' или пребарувајте 'Philips Headphones' во Apple App Store

или Google Play за да ја преземете апликацијата.

### Поврзете се



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Апликацијата Philips Headphones овозможува да управувате со музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што музиката и искуството при повици најдобро да одговараат на вашите потреби.

## Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат

- 1 Осигурете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Притиснете го и држете о копчето PWB во траење од 2 секунди додека сината и бела LED светилка не трепкаат бргу.  
↳ Слушалките остануваат во режим на спарување 5 минути.
- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 4 Спарете ги слушалките со мобилниот телефон. За детални информации, погледнете го корисничкото упатство за вашиот мобилен телефон.

Следниот пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.



- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAA6219**.
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „0000“ (4 нули) ако ја побара. За оние уреди кои користат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесете лозинка.



Philips TAA6219

## Спарување на слушалките со друг Bluetooth уред

Ако сакате да споите друг Bluetooth уред со слушалките, само ставете ги во режим на спарување, притиснете го копчето **Гласност +** и **Гласност -** во траење од 4 секунди во исто време, потоа откријте го вториот уред како при нормално спарување.





# 4 Користење на слушалките

## Поврзете ги слушалките на вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете го вашиот мобилен телефон/Bluetooth уред.
- 2 Притиснете ги држете го копчето PWB за да ги вклучите слушалките.
  - ↳ Синото LED светло е вклучено 1 секунда
  - ↳ Слушалките повторно автоматски ќе се поврзат на последниот поврзан мобилен телефон/Bluetooth уред. Ако последниот не е достапен, слушалките ќе бидат во режим на спарување



### Совет

- Ако го вклучите мобилниот телефон/Bluetooth уредот или ја активирате Bluetooth функцијата откако ќе ги вклучите слушалките, мора повторно да ги поврзете слушалките и мобилниот телефон/Bluetooth уредот рачно.



### Белешка

- Ако слушалките не може да се поврзат со некој Bluetooth уред во период од 5 минути, ќе се исклучат автоматски за да се зачува векот на батеријата.

## Поврзување во повеќе точки

### Спарување

- Спарување на слушалките со два уреди, на пр. со мобилен телефон и преносен компјутер.

### Префрлање помеѓу уреди

- Во секој момент, може само да слушате музика од еден уред. Другиот уред ќе биде за телефонски повик.
- Паузирајте го аудиото од еден уред, а потоа почнете да пуштате аудио од другиот уред.



### Белешка

- Кога пренесувате аудио од Уред 1, примањето повик од Уред 2 автоматски ќе ја паузира репродукцијата на Уред 1. И повикот автоматски ќе се пренесе на слушалките.
- Завршувањето на повикот автоматски ќе ја продолжи репродукцијата од уред 1.

## Вклучување/исклучување

Задача	Копче	Операција
Вклучете ги слушалките	PWB	Притиснете и држете 2s
Исклучете ги слушалките	PWB	Притиснете и држете 2s

## Управувајте со вашите повици и музика

### Контрола на музика

Задача	Копче	Операција
Репродуцирање или паузирање музика	MFB	Притиснете еднаш
Прилагодете зголемена гласност	+	Притиснете еднаш
Прилагодете намалена гласност	-	Притиснете еднаш
Следна нумера	+	Долго притиснете
Претходна нумера	-	Долго притиснете

### Контрола на повик

Задача	Копче	Операција
Одговор	MFB	Притиснете еднаш
Отфрлете повик / прекинете повик	MFB	Притиснете и држете една секунда
Префрли повикувач во тек на повик	MFB	Притиснете еднаш


## Режим на играње игри (режим со ниска латентност)

Задача	Копче	Операција
Режим на играње игри вклучен	PWB	Двоен клик
Режим на играње игри исклучен	PWB	Двоен клик

## Говорен помошник

Задача	Копче	Операција
Активирај говорен (Siri/Google) помошник	MFB	Притиснете и држете 1 секунда
Запри говорен помошник	MFB	Притиснете еднаш

## Статус на ЛЕД индикатор




Bluetooth / Наполнете го LED индикаторот

### Наполнете го LED индикаторот

Кога се полни	Индикатор
Слаба батерија	Сино LED светло трепка додека да се исклучи
Полнење	Се пали бело LED светло додека целосно да се наполни

### Bluetooth LED индикатор

Статус на слушалки	Индикатор
Чекање за спарување	Сино и бело LED светло трепкаат најзменично
Поврзано со Bluetooth уред	Белото LED светло трепнува еднаш



LED индикатор за извор на светлина


### LED индикатор за извор на светлина

Интензитет на извор на светлина	Индикатор
Ноќе или внатре	Едно LED трепка
Дождлив ден	Едно LED е вклучено
Близу прозорци (внатре) на сончев ден или облачен ден	Две LED светла се вклучени
Сончев ден	Три LED светла се вклучени

## 5 Ресетирање на слушалките

Доколку наидувате на проблем со спарувањето или поврзувањето, може да ја следите следнава постапка за да ги ресетирате вашите слушалки на стандардните фабрички поставки.

- 1 На вашиот Bluetooth уред, одете во менито на Bluetooth и отстранете го **Philips TAA6219** од списокот на уредот.
- 2 Исклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 3 Притиснете ги и двете **гласност +** и **гласност -** на слушалките во траење од 4 секунди во исто време.



- 4 Следете ги чекорите во „Користење на слушалките- **Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат**“.
- 5 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, изберете Philips **TAA6219**.

## 6 Технички податоци

- Време на музика: 80 часа
- Време на зборување: 60 часа
- Време на подготвеност: 600 часа
- Време на полнење: 2,5 часа
- Литиум полимерска батерија која повторно се полни (650 mAh)
- Верзија на Bluetooth: 5.4
- Компатибилни профили на Bluetooth:
  - HFP (Профил за хендс-фри)
  - A2DP (Профил за напредна аудио дистрибуција)
  - AVRCP (Профил за далечинска контрола на аудио видео)
- Поддржан аудио кодек: SBC, AAC
- Фреквенциски опсег: 2,402-2,480 GHz
- Мокност на емитер: < 10 dBm
- Опсег на работење: До 10 метри (33 стапки)
- 1 AI mic
- Автоматско исклучување на напојување
- Предупредување за ниско ниво на батерија: достапно
- Вградена соларна ќелија
- Соларен панел што се полни за 1 час време на работа: ≈2 часа
  - ↳ Осветлување > 100000 Lux
  - ↳ Полнење за време на облачен ден помеѓу 10:00 наутро и 16:00 попладне
- Капачиња за уши со разладувачки гел кои се отстрануваат и се перат

### Белешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.

# 7 Напомена

## Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјавата за сообразност може да ја најдете на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии според Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот комунален отпад. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

## Отстранување на интегрираната батерија

Ако нема систем за собирање/ рециклирање на електронски производи во вашата земја, вие може да ја заштитите околината така што ќе ја отстраните и рециклирате батеријата пред да ги отстраните слушалките.

- Уверете се дека слушалките се исклучени пред да ја отстраните батеријата.



## Усогласеност со ИЕП

Овој производ соодветствува со сите применливи стандарди и прописи кои се однесуваат на изложеност на електромагнетни полиња.

## Информации за животната средина

Избегнато е секакво непотребно пакување.

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

---

## Известување за усогласеност

Уредот соодветствува со FCC правилата, Дел 15. Работењето подлежи на следниве два услови:

- 1. Овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и**
- 2. Овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење.**

### FCC правила

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за употреба, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека интерференцијата нема да се појави во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием

- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош

### FCC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со FCC ограничувањата за изложеност на зрачење определени за неконтролирана околина.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

**Внимание:** Корисникот е предупреден дека промените или модификациите кои не се изрично дозволени од страна одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

### Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови: (1) овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и (2) овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење на уредот. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на зрачење на Канада определени за неконтролирани околинати. Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

## 8 Заштитни знаци

---

### Bluetooth

Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited е лиценцирана. Други трговски марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.

### Siri

Siri е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и во други земји.

### Google

Google и Google Play се трговски заштитни знаци на Google LLC.

## 9 Често поставувани прашања

**Моите слушалки за на уши на соларна енергија не се вклучуваат.**

Нивото на батерија е ниско. Наполнете ги слушалките.

**Не можам да ги спарам моите слушалки за на уши на соларна енергија со мојот Bluetooth уред.**

Bluetooth е оневозможен. Овозможете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

**Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.**

- Слушалките можеби се поврзани со претходно спарениот уред. Исклучете го поврзаниот уред или тргнете го од опсег.
- Спарувањето можеби е ресетирано или слушалките претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги слушалките со Bluetooth уредот повторно како што е опишано во корисничкото упатство. (видете 'Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат' на страница 7).

**Моите слушалки за на уши на соларна енергија се поврзани со мобилен телефон со вклучено Bluetooth стерео, но музиката се репродуцира само на звучникот на мобилниот телефон.**

Погледнете го корисничкото упатство на вашиот мобилен телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

**Квалитетот на аудиото е слаб и може да се слушне звук на потпукнување.**

- Bluetooth уредот е надвор од опсег. Намалете ја далечината помеѓу слушалките и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Наполнете ги слушалките.

**Квалитетот на аудиото е лош кога има стриминг од мобилен телефон, многу е бавен или стримингот воопшто не функционира.**

Уверете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HFP туку исто така поддржува A2DP и е BT4.0x (или повисоко) компатибилен (видете 'Технички податоци' на страница 11).

**Ја слушам но не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (пр. репродуцирај/паузирај/прескокни напред/назад).**

Осигурете се дека Bluetooth аудио изворот поддржува AVRCP (видете 'Технички податоци' на страница 11).

**Јачината на звук на слушалките е преслаба.**

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на јачина на звук со слушалките преку синхронизирање на јачина на звук. Во овој случај, треба да ја прилагодите јачината на звук на Bluetooth уредот независно за да го достигнете соодветното ниво на јачина на звук.

**Не можам да ги поврзам слушалките со друг уред, што да правам?**

- Уверете се дека функцијата Bluetooth од претходното спарување е исклучена.
- Повторете ја процедурата на спарување на вашиот втор уред (видете 'Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат' на страница 7).

**Редовно чистете ги слушалките.**

- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Или, за слушалки за во уво отстранете ги врвовите на слушалките, завртете ги каналите за звук надолу и нежно допрете ги слушалките околу пет пати на сува ткаенина или слично за да се отстрани водата собрана внатре.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дури супстанции за чистење.

**Редовно полнете ги слушалките.**

Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

За дополнителна поддршка, посетете ја [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да се заштитни знаци на нивни соодветни компании со кои може да се поврзани.

